

С О О П Ш Т Е Н И Е

**ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР И ЗАПИШУВАЊЕ НА
ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ВТОР ЦИКЛУС
СТУДИИ ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 година**

**ЗАВЕРКАТА, ОДНОСНО ЗАПИШУВАЊЕТО НА ЛЕТНИОТ
СЕМЕСТАР за сите студенти на втор циклус студии (едногодишни и
двогодишни) ЌЕ СЕ ВРШИ:**

**од 14.02.2020 година (петок)
до 21.02.2020 година (петок)**

Потребни документи за заверка на семестар:

- Индекс со запишани предмети од тековниот семестар за кои студентите добиле потписи;
- Формулар за заверка на семестар;

Потребни документи за запишување на нареден семестар:

- Формулар за запишување на семестар;
- Уплатница со уплатена партиципација за студирање во износ од 500,00 Евра(во денарска противвредност);
- Студентите при уписот на наредниот семестар, задолжително доставуваат изјава за изборни предмети во четири примерока (за студентски прашања заедно со уписот, за продеканот за наука, за раководителот на студиската програма и за кандидатот);
- Студентите кој запишуваат последен семестар, доставуваат изјава за избраниот потенцијален ментор. Изјавите се доставуваат во четири примерока (за студентски прашања заедно со уписот, за продеканот за наука, за раководителот на студиската програма и за кандидатот);

Надоместокот студентите го плаќаат со цел на дознака: партиципација за студирање на втор циклус студии на ФЗНХ (се пишува и семестарот за кој се врши уплатата), на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје **160010454578810**, Банка на примачот: НБРМ со трезорска сметка **100000000063095**, повикување на број **723012**, програма **41**, начин **1**.

Партиципацијата која ја уплаќаат други лица или фирми, во Цел на дознаката - потребно е да наведат за кое лице ја вршат уплатата.

Студентите на втор циклус студии (едногодишни студии) кои не ги имаат завршено започнатите студии во времето што е двапати подолго од пропишаното траење на студиите (три години за едногодишни студии и шест години за двегодишни студии), потребно е да извршат реактивација на студиите, според Одлуката бр. 02-1310/9 на ННС на ФЗНХ донесена на 12.6.2013 година.

Потребни документи за реактивирање/продолжување на студии:

- Студентите од оваа категорија поднесуваат молба за рекативирање/продолжување на студиите и копија од целиот индекс и истите во два примерока ги доставуваат до архивата на Факултетот.
- Уплатница за уплатена реактивација/продолжување за студиите во износ од 200,00 Евра (во денарска противредност);

Надоместокот за реактивирање/продолжување на студиите го плаќаат со цел на дознака: реактивација/продолжување на студиите на втор циклус студии на ФЗНХ, на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна - Скопје **160010454578810**, Банка на примачот: НБРМ со трезорска сметка **100000000063095**, повикување на број **723012**, програма **41**, начин **1**.

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ